



ПРЕСМЕТКА на данок на исплатена дивиденда и друга распределба од добивката

ДД-ИД

* Појолнува Управа за јавни приходи

Посебен даночен статус Заштитни друштва ТИРЗ Казнено поправни домови

Единствен даночен број

Скратен назив и адреса на вистинско седиште за контакт

Телефон

е-пошта

Датум и број на прием

Даночен период

од . .

до . .

Рок за поднесување . .

Исправка на ДД-ИД Број:

ИСПЛАТЕНА ДИВИДЕНДА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА

"без гени"

А. Податоци за извршената распределба

1. Од добивката остварена во претходната година, 01

2. Од пренесена нераспределена добивка остварена со состојба на 31.12.2008 година 02

3. Од пренесена нераспределена добивка остварена по 01.01.2009 година 03

4. Вид и износ на исплатената дивиденда

<input type="checkbox"/>	Пари	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	Удели	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	Акции	<input type="text"/>

Б. Утврдување на даночната основа и на данокот

5. Износ на исплатена дивиденда (ред.број 5 = ред.број 1 или ред.број 5= ред.број 3) 04

6. Приходи од дивиденди остварени со учество во капиталот на домашно правно лице оданочени со данок на добивка кај исплатувачот. 05

7. Даночна основа (ред.број 5 - ред.број 6) \geq 0 06

8. Износ на пресметан данок (ред.број 7 *11,1111%) 07

В. Намалување на пресметаниот данок (Σ ред. бр. 9+10+11)

9. Намалување на данокот за сразмерниот дел на учество на странското лице во вкупниот капитал на друштвото утврден на 31.12.2009 година, доколку вложувањето е остварено пред 31.12.2006 година * се појолнува само при распределба на добивката од 2009 година 09

10. Износ на данокот платен на реализираните приходи од дивиденди од нерезидентни лица (задржан данок), но не повеќе од износот на данокот по пропишаната стапка во ЗДД 10

11. Данокот кој го платила подружницата во странство за добивката вклучена во приходите на матичното правно лице во РМ, но не повеќе од износот на данокот по пропишаната стапка во ЗДД 11

Г. Износ на данок за плаќање (ред. бр. 8 – износ од В \geq 0) 12

Д. Посебни податоци

12. Сметководствена добивка пред оданочување од претходната година 13

13. Сметководствена загуба пред оданочување од претходната година 14

14.	Износ на данок утврден во Даночниот биланс ("ДБ") составен за претходната година	15	<input type="text"/>
15.	Добивка по оданочување од претходна година (ред.бр. 12 – 14)	16	<input type="text"/>
16.	Загуба по оданочување од претходна година (ред.бр. 13 + 14)	17	<input type="text"/>
17.	Пренесената нераспределена добивка и резерви кои можат да се распределуваат остварени по 01.01.2009 година	18	<input type="text"/>
18.	Пренесени непокриени загуби остварени по 01.01.2009 година	19	<input type="text"/>
19.	Износ на пренесени нераспределени добивки и на резерви што можат да се распределуваат, намалени за износот на искажаните непокриени загуби, износот на законските резерви и на статутарните резерви утврдени со договор односно статут на друштвото утврдени со состојба на 31.12.2008 година	20	<input type="text"/>
20.	Износ на пренесени непокриени загуби утврдени со состојба на 31.12.2008 година кои се пренесуваат на терет на нераспределените добивки остварени по 2008 година	21	<input type="text"/>

ИСПЛАТЕН АВАНС НА ДИВИДЕНДА ЗА ТЕКОВНАТА ГОДИНА

21.	Вкупно исплатен аванс на дивиденди во тековната година (Σ ред. бр. 22+23+24)	22	<input type="text"/>
22.	Исплатен аванс на дивиденда за првото тримесечје, од јануари до март во годината	23	<input type="text"/>
23.	Исплатен аванс на дивиденда за второто тримесечје, од април до јуни во годината	24	<input type="text"/>
24.	Исплатен аванс на дивиденда за третото тримесечје, од јули до септември во годината	25	<input type="text"/>
25.	Износот на данок за плаќање на исплатен аванс на дивиденда во тековната година (ред. бр. 21 x 11,1111 %)	26	<input type="text"/>

ДРУГИ ИСПЛАТИ ОД ДОБИВКАТА

26.	Вкупни други исплати од добивката во тековната година (Σ ред. бр. 27 + 28 + 29)	27	<input type="text"/>
27.	Исплати од ликвидационата маса на субјектите кои престануваат да постојат, извршени над вредноста на запишаниот капитал	28	<input type="text"/>
28.	Износ на зголемената вредност на оснивачкиот влог над номиналниот кој се исплатува на содружниците кои истапуваат од друштвото	29	<input type="text"/>
29.	Други исплати од добивката	30	<input type="text"/>
30.	Износот на данок на другите исплати од добивката во тековната година (ред. бр. 26 x 11,1111%)	31	<input type="text"/>

ПОДАТОЦИ ЗА СОСТАВУВАЧОТ

Назив / Име и презиме	<input type="text"/>		
ЕДБ / ЕМБГ	<input type="text"/>	Датум на пополнување	<input type="text"/>
Својство	<input type="text"/>	Потпис	<input type="text"/>

ПОДАТОЦИ ЗА ПОТПИСНИКОТ

Име и презиме	<input type="text"/>		
ЕМБГ	<input type="text"/>	Датум на пополнување	<input type="text"/>
Својство	<input type="text"/>	Потпис	<input type="text"/>

* Појолнува Управа за јавни приходи

Податоци за
обработката

Износот кој што се распределува во вид на дивиденди и други распределби од добивката, било да е во паричен или непаричен облик, се оданочува во моментот на исплатата.

Под исплата на дивиденди и на други распределби од добивката се подразбираат дивидендите исплатени во пари, во удели, односно во акции на друштвото.

Оданочувањето на дивидендите, односно на авансите на дивидендите кои се исплаќаат во пари, се врши на денот на исплата на дивидендата.

Оданочувањето на дивиденда која е ставена во распределба во удели, односно акции, се врши на денот на запишувањето на зголемувањето на уделот во Централниот регистар на РМ, односно во Централниот депозитар на хартии од вредност.

Пресметката на данокот се врши на образецот "ДД-ИД" кој се доставува до даночната канцеларија на УЈП или во електронска форма преку

<https://etax-fl.ujp.gov.mk/>

Добивката која што се распределува за ИСПЛАТА НА ДИВИДЕНДА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА се утврдува од износот којшто не ја надминува вкупно остварената сметководствена добивка во претходната година искажана со годишната сметка намалена за износот на утврдениот данок во образец "ДБ", зголемена за пренесената нераспределена добивка од претходните години или со резервите коишто можат да се распределуваат (освен законските резерви и резервите определени со договорот за друштвото односно со статутот) под услов претходно да се покриени загубите од претходните години. Во основата за пресметување на данокот на исплатена дивиденда за деловната година не влегува износот на нераспределената добивка, односно резервите, кои можат да се распределуваат, односно кои ги надминуваат законските резерви и резервите определени со договорот за друштвото, односно со статутот, остварени со состојба на 31.12.2008 година.

Данокот на исплатени дивиденди за деловната година се утврдува со примена на пресметковна стапка од нето-износот кој се распределува.

Данокот на ИСПЛАТЕН АВАНС НА ДИВИДЕНДА ЗА ТЕКОВНАТА ГОДИНА се утврдува од добивката остварена во тековната годината во која исплатата се извршува.

Износот на аванс на дивиденда се утврдува врз основа на периодичните пресметки или периодичните финансиски извештаи составени за трите, шестте, односно деветте месеци.

Данокот на исплатениот аванс на дивиденди за тековната година се утврдува со примена на пресметковна стапка од нето-износот кој се распределува.

Данокот на ДРУГИ ИСПЛАТИ ОД ДОБИВКАТА се пресметува на утврдениот ликвидационен остаток, кој останува по намирување на доверителите, кој се распределува на содружниците, односно на акционерите, во износ поголем од запишаниот основен капитал. За други исплати од добивката се сметаат и исплатите на содружниците/акционерите кој истапуваат од друштвото во износ повисок од запишаниот, под услов да се изврши намалување на основната главница (запишаниот капитал), и кога влогот на лицето што истапува не се презема. За други исплати од добивката се сметаат и издвојувањата од добивката за намените по основ на дополнителните издатоци врз основа на Одлука. Во овој дел особено спаѓаат исплатите по основ на обврските за лични примања на сопствениците, кои не се на терет на трошоците од работењето и не се пресметани во бруто-платата, туку се искажуваат на терет на добивката за финансиската година по сите оданочувања - нето-добивка наменета за лични примања на сопствениците.

Под други исплати, односно распределби од добивката, ќе се смета и секое зголемување на основната главница на друштвото, поради промена на сметководствената вредност на деловниот имот и на обврските (процена по фер вредност), преобразба или статусни измени на друштвото (спојување, присоединување, поделба).

Обврзниците со посебен даночен статус: заштитните друштва, стопанските единици во рамките на установите за извршување на санкции, односно казнено поправните установи или корисници на технолошко индустриски развојни зони, го означуваат со "X" наведеното поле во даночната пријава.

Напомена: Обврзниците со посебен даночен статус подлежат на оданочување за извршените распределби од добивката остварена во деловната година кога не биле обврзници со посебен даночен статус.

При пополнување на образецот "ДД-ИД" податоците внесете ги читливо и целосно, со печатни букви. Податоците внесете ги во точно означените полиња. Не впишувајте ништо во полињата кои ги пополнува Управата за јавни приходи.

Износите се искажуваат во денари, без дени.

Во образецот задолжително се внесуваат податоците за: Единствен даночен број, скратен назив и адреса на вистинско седиште за контакт и даночен период (година од која се врши распределбата) за кој се поднесува образецот.

Исплатена дивиденда за деловната година

А. Податоци за извршената распределба

- Износ на добивката остварена во претходната година од која е исплатена дивиденда
- Износ на пренесена нераспределена добивка односно резервите кои можат да се распределуваат, односно кои ги надминуваат законските резерви и резервите определени со договорот за друштвото, односно со статутот, ако се покриени загубите од претходните години, остварена со состојба на 31.12.2008 година.
- Износ на пренесена нераспределена добивка односно резервите кои можат да се распределуваат, односно кои ги надминуваат законските резерви и резервите определени со договорот за друштвото односно со статутот, ако се покриени загубите од претходните години, остварена по 01.01.2009 година
** Ова поле не го содржи износот на добивката остварена во претходната година (износот од ред.бр.1)*
- Вид и износ на исплатена дивиденда. Се означуваат со "X" соодветните полиња и се внесува износот на исплатата на дивидендата, во зависност од формата на исплатата (во паричен облик или со зголемување на капиталот).

Б. Утврдување на даночната основа и на данокот

- Се искажува исплатената дивиденда од: добивката остварена во претходната година, или исплатена дивиденда од пренесената нераспределена добивка односно резервите кои можат да се распределуваат, односно кои ги надминуваат законските резерви и резервите определени со договорот за друштвото, односно со статутот, ако се покриени загубите од претходните години, остварена по 01.01.2009 година, односно реден број 5= реден број 1 или реден број 5= реден број 3
- Приходи од дивиденди остварени со учество во капиталот на домашно правно лице оданочени со данок на добивка кај исплатувачот.
- Се искажува износот на даночната основа која се пресметува кога износот од реден број 5 ќе се намали за износот од реден број 6.
- Се искажува износот на пресметаниот данок односно даночната основа од реден број 7 * 11,1111%.
Во услови на стапка на данокот на добивка од 10%, висината од 11,1111% се добива на следниот начин:
$$\frac{\text{стапка}}{(100-\text{стапка})} \times 100 \text{ или } \frac{10}{90} \times 100 = 11,1111\%$$

В. Намалување на пресметаниот данок (збир од ред. бр. 9 + 10 + 11)

- Намалување на данокот се врши согласно одредбите на член 33 од ЗДД, за износот на сразмерниот дел на учество на странското лице во вкупниот капитал на друштвото утврден на 31.12.2009 година, доколку вложувањето е остварено пред 31.12.2006 година.

** Овој реден број се впишува само при распределба на добивката од 2009 година.*

10. Се искажува износ на платениот данок на остварените приходи од дивиденди од нерезидентни лица врз основа на учество во капиталот, но не повеќе од износот на данокот што би се добил со примена на пропишаната даночна стапка во ЗДД.
 11. Се искажува износот на данокот кој го платил подружницата во странство под услов остварената добивката да е вклучена во приходите на матичното правно лице во Р. Македонија, но не повеќе од износот на данокот што би се добил со примена на пропишаната стапка во ЗДД.
- Г. Износ на данок за плаќање** (се впишува доколку ред. бр. 8 – износот искажан под В ≥ 0)
- Д. Посебни податоци**
12. Се искажува износ на сметководствената добивка пред оданочување од претходната година искажана во Билансот на успех (“БУ”) кон годишната сметка составена за претходната година.
 13. Се искажува износ на сметководствена загуба пред оданочување од претходната година искажана во “БУ” кон годишната сметка составена за претходната година.
 14. Се искажува износ на данок утврден во Даночниот биланс (“ДБ”) составен за претходната година.
 15. Се искажува износот на добивката по оданочување од претходната година која се добива како разлика меѓу износот на сметководствената добивка пред оданочување и износот на данок утврден во Даночниот биланс (“ДБ”) составен за претходната година, односно ред.бр. 12 – 14.
 16. Се искажува износот на загубата по оданочување од тековната година која се добива како збир на износот на сметководствена загуба пред оданочување од претходната година и износот на данок утврден во “ДБ” составен за претходната година, односно ред.бр. 13 + 14.
 17. Се искажува износ на пренесената нераспределена добивка и резерви кои можат да се распределуваат, односно кои ги надминуваат законските резерви и резервите определени со договорот за друштвото, односно со статутот остварени по 01.01.2009 година.
** Ова поле не го содржи износот на добивката остварена во претходната година (износот од ред.бр.1)*
 18. Се искажува износот на пренесени непокриени загуби остварени по 01.01.2009 година.
** Ова поле не го содржи износот на добивката остварена во претходната година (износот од ред.бр.1)*
 19. Се искажува износот на пренесени нераспределени добивки и на резерви што можат да се распределуваат, намалени за износот на искажаните непокриени загуби, износот на законските резерви и на статутарните резерви утврдени со договор односно статут на друштвото утврдени со состојба на 31.12.2008 година.
 20. Се искажува износот на пренесени непокриени загуби утврдени со состојба на 31.12.2008 година кои се пренесуваат на терет на нераспределените добивки остварени по 2008 година.

Исплатен аванс на дивиденда за тековната година

21. Се впишува збирот од исплатените аванси на дивиденда за првото, второто и третото тримесечје од тековната година, (збир на ред. бр. 22, 23 и 24).
22. Се искажува износот на исплатениот аванс на дивиденда за првото тримесечје (јануари - март во годината).
23. Се искажува износ на исплатениот аванс на дивиденда за второто тримесечје (април - јуни во годината).
24. Се искажува износот на исплатениот аванс на дивиденда за третото тримесечје (јули - септември во годината).
25. Се искажува износот на данок за плаќање на исплатен аванс на дивиденда во тековната година кој се добива кога износот на ред. бр. 21 ќе се помножи со 11,1111%.

Други исплати од добивката

26. Се искажува износот на вкупните други исплати од добивката во тековната година добиен како збир од ред. бр. 27, 28 и 29.
27. Се искажува износот на исплатите од утврдениот ликвидационен остаток (кој останува по намирање на доверителите) кој се распределува на содружниците односно на акционерите во износ поголем од запишаниот основен капитал.
28. Се искажува износот на исплатите на содружниците односно на акционерите (кои истапуваат од друштвото) во износ повисок од запишаниот капитал, во случаите кога се намалува основната главнина на друштвото.
29. Се искажува износот на другите исплати од добивката во кои особено спаѓаат исплатите по основ на обврските за лични примања на сопствениците кои не се на терет на трошоците од работењето и не се пресметани во бруто-платата, туку се искажуваат на терет на добивката за финансиската година по сите оданочувања - нето-добивка наменета за лични примања на сопствениците. Се искажуваат и сите други исплати од добивката, кон вработените и кон сопствениците на капиталот, кои не се пресметани во бруто-платата.
30. Се искажува износот на данокот на другите исплати од добивката во тековната година кој се добива кога износот на ред. бр. 26 ќе се помножи со 11,1111%.

Исправка на даночен биланс

Полето “Исправка” се означува со “X” доколку даночниот обврзник поднесе коригирана даночна пријава/исправка, во случај кога пред истекот на рокот за застарување (5 години) утврди дека даночната пријава која ја доставил до УП е неистинита, погрешна или нецелосна. Во полето “Број” се впишува архивскиот број на даночната пријава за која се врши исправка.

Податоци за составувачот и потписникот

Се пополнуваат податоците за потписникот и составувачот на пресметката.